

Ѓорѓи П. Панов

## ДУХОВНИ БРАНУВАЊА

Колку бргу истекува времето на животот, понекогаш мислиме дека стои.

\*\*\*\*

Понекгаш времето е универзален именител на сите вредности, дури и оние работи кои ги сметаме за неважни и невредни.

\*\*\*\*

Како што постои изгревот (младоста), така доаѓа и залезот (староста) на сонцето (животот).

\*\*\*\*

Кога сте ги изгубиле забите и самите сте свесни што значи храната како компонента на здравјето, но секако сте задоцниле во вашиот пример.

\*\*\*\*

Нашата сила, нашата животна енергија, на која и боговите и се восхитуваат, не се наоѓа во нас и не барајте ја во нас. Таа се наоѓа во нашето окружување: нашиот сопатник партнер, средина, сонцето, месечината, нашиот корен, или во нешто што уште не сме го спознале и се уште сметаме дека не е значајно за нас и нашиот живот.

\*\*\*\*

Не е многу значајно колку богатство ќе наследиш или создадеш во животот, позначајно е колку ќе успееш да го сочуваш едното или другото.

\*\*\*\*\*

Колку се годините значајни можете да процените по староста на виното. Ве лаже секој што вели дека годините не се важни. Тие се поважни отколку што можете да претпоставите.

\*\*\*\*

Не е животот секогаш весел, затоа е интересен и непредвидлив.

\*\*\*\*

Само кога лагата служи да ја појасни вистината и овозможува да се стигне до неа,  
тогаш е оправдана.

\*\*\*\*

Секоја грешка во животот има нематеријална и материјална цена, прашање е кога  
преовладува првата, а кога втората.

\*\*\*\*

Колку едноставен може да биде животот. Негова оска на вртење е смртта. Колку  
побавно се вртите толку подалеку сте од неа и обратно.

\*\*\*\*

Колку побргу ја трошите енергијата, толку побргу ви тече времето. Ако успеете да ја  
контролирате енергијата што ја поседувате го контролирате не само вашето време туку  
и вашиот живот.

\*\*\*\*

Воздухот, водата, сончевата светлина и храната се четирите основни алки на моторот  
наречен ”живот”.

\*\*\*\*

За величината и квалитетот на животот сте свесни тогаш,кога ќе ја погледнете смртта  
во очите.

\*\*\*\*

Колку многу време е кондензирано во толку малку зборови на мудроста.

\*\*\*\*

Мудроста,здравјето и честа не се купуваат. Во нив треба да се инвестира секојдневно  
и цел живот, а понекогаш се губат и за секунда.

\*\*\*\*

Не секое молчење претставува мудрост. Тоа понекогаш претставува прикривање на  
вистината, а некогаш незнаење.

\*\*\*\*

Секој ум има свој капацитет, како што секое тело има свои физички граници и сили на  
издржливост.

\*\*\*\*

Колку подлабоко загазувате, толку потешко ќе се вратите на површината.

\*\*\*\*

Сонцето не заоѓа за да изгрее, туку местоположбата на земјата се менува спрема него.

\*\*\*\*

Историјата на печалбарството се повторува, но со одредени модификации.

\*\*\*\*

Колку сте духовно посиромашни, толку сте поалчни кон материјалните вредности.  
Хармонијата е висок степен на рамнотежа на душата, додека медитацијата е највисок.

\*\*\*\*

Телото можеш, но душата не обидувај се да ја силуваш, ќе се судриш со неизмерна сила и величина.

\*\*\*\*

Никогаш не обидувајте се некого да промените. Затоа што, можеби, ќе ви бидат потребни 20-50 години, а да не успеете во тоа. Дајте му непосреден пример, така ќе успеете барем малку.

\*\*\*\*

Ако продуктивниот човек е корисен не само за себе туку и за општеството, непродуктивниот не е корисен ниту за себе ниту за општеството.

\*\*\*\*

Ако трудот го создал човекот, мрзеливоста го уништува.

\*\*\*\*

Да живееш-значи да дејствуваеш постојано, дури и кога спиеш.

\*\*\*\*

Детето е сведок на љубовта, човекот на животот, а неговите дела се сведоштво за човештвото.

\*\*\*\*

Најдобар менаџер е оној чијшто профит се зголемува и кога тој спие.

\*\*\*\*\*

Доколку човек не оди напред, сигурно е дека ретко стои во место, значи тој секогаш се движи, па и во спротивна насока, понекојпат и свесно.

\*\*\*\*\*

Доколку човекот нема развиен инстинкт или визија тешко е дека ќе му помогнат сите компаси, направи и пари на светот.

\*\*\*\*\*

Како секоја жива материја, секој човек има своја точка на вриење, топење, ладење, па и своја специфична тежина и густина.

Вистината ја има најголемата предност пред лагата. Колку е постара, толку е поквалитетна.

\*\*\*\*\*

Чекор по чекор и ете го новиот квалитет, капка по капка-езеро.

\*\*\*\*\*

Кога љубиш, пожелно е да одржуваш рамнотежа, зашто околку вас е амбис.

\*\*\*\*\*

Со пари можеш да купиш верност, лојалност и љубов само кога купуваш куче.

\*\*\*\*\*

Возете со мала брзина низ чжвотот и секогаш ќе стигнете навреме на целта. Секогаш е потребно да брзате полека.

\*\*\*\*\*

Доколку не можете да ги присилите луѓето околу вас да не ве оборуваат, тогаш обидете се да не ве интересира што тие зборуваат за вас.

\*\*\*\*\*

Да се совладаш себе си - тоа е најголемата победа во животот.

\*\*\*\*\*

Само духовно изграден, духовно богат и духовно силен човек му припаѓа на својот народ и човештвото.

\*\*\*\*

Да го совладаш во себе животинското, потребни се многу човечки жртви и самооткажувања.

\*\*\*\*

Себижноста е производ на егото, а несебичноста на душата.